



Врз основа на чл. 22 и 23 од Законот за РО на РМ -пречистен текст(Сл. весн.на РМ бр. 167/2015), Закон за јавни претпријатија (Сл. весн.на РМ бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/10, 6/12, 119/13 и 41/14) и Закон за вработените во јавен сектор член 20-г (Сл.весн.на РМ бр.27/14) ЈКП„Водовод“-Битола согласно потребата од вработување на 10 извршители на неопределено време ЈКП„Водовод“-Битола објавува :

Ј А В Е Н О Г Л А С бр.02/2021
За прием на 10 (десет) извршители на неопределено време

Се распишува јавен оглас за засновање работен однос на неопределено време за следните работни места :

1.Општ работник-второ ниво КДР 03 05 В02 031-1(еден) извршители со основно образование,без работно искуство, на неопределено време.


-За работното место под реден број 1 (еден) **Општ работник-второ ниво КДР 03 05 В02 031** дневното работно време од понеделник до петок ќе трае од 7:30 до 15:30 часот. Основна нето плата изнесува **16.196,00денари** плус додаток на минат труд по 0,5 % за секоја година работен стаж.

-Предвидени вработувања според годишниот план на институцијата за 2021 година се :
1 (извршител) –Македонец/ка

2. Ракувач во одделение за водоснабдителни објекти КДР 03 05 В02 023 - 2 (два) извршители со ССС образование IV –степен или ЕЦВЕТ/М КСОО – 240 кредити, најмалку две години работно искуство во структурата, на неопределено време.

-За работното место под реден број 2 (два) **Ракувач во одделение за водоснабдителни објекти КДР 03 05 В02 023** дневното работно време работа во 2 смени и тоа од 07:00 до 19:00 ч. и од 19:00 до 07:00 ч. Основна нето плата изнесува **20.932 денари** плус додаток на минат труд по 0,5 % за секоја година работен стаж.

-Предвидени вработувања според годишниот план на институцијата за 2021 година се : 2 (два) извршители -Македонец(ка) 2



3. Референт-инкасант КДР 03 05 Б02 075 - 1 (еден) извршител со ССС образование IV – степен или ЕЦВЕТ/М КСОО – 240 кредити, најмалку две години работно искуство во структурата, на неопределено време.

-За работното место под реден број 3 (три) **Референт-инкасант КДР 03 05 Б02 075** дневното работно време од понеделник до петок ќе трае од 7:30 до 15:30 часот. Основна нето плата изнесува **22.990 денари** плус додаток на минат труд по 0,5 % за секоја година работен стаж.

-Предвидени вработувања според годишниот план на институцијата за 2021 година се : 1 (еден) извршител -Македонец(ка) 1

4. Биолог –Хемичар КДР 03 05 Б01 071 – два (2) извршители со најмалку стекнати 180 ЕКТС кредити или завршен VI Б степен Биологија, Биотехнологија или Хемија, најмалку две години работно искуство во структурата, на неопределено време.

-За работното место под реден број 4 (четири) **Биолог –Хемичар КДР 03 05 Б01 071** дневното работно време од 2 смени и тоа од 07:00 до 19:00 ч. и од 19:00 до 07:00 ч.. Основна нето плата изнесува **27.312 денари** плус додаток на минат труд по 0,5 % за секоја година работен стаж.

-Предвидени вработувања според годишниот план на институцијата за 2021 година се : 1 (еден) извршител -Македонец(ка) 1, 1 (еден) извршител-Албанец(ка) 1.


5. Картотекар на мерни инструменти КДР 03 05 Б04 054 - 1 (еден) извршител со ССС образование IV –степен или ЕЦВЕТ/М КСОО – 240 кредити, со или без работно искуство, на неопределено време.

-За работното место под реден број 5(пет) **Картотекар на мерни инструменти КДР 03 05 Б04 054** дневното работно време од понеделник до петок ќе трае од 7:30 до 15:30 часот. Основна нето плата изнесува **21.682 денари** плус додаток на минат труд по 0,5 % за секоја година работен стаж.

-Предвидени вработувања според годишниот план на институцијата за 2021 година се : 1 (еден) извршител -Македонец(ка) 1

6. Ракувач на тешка градежна машина КДР 03 05 Б02 0021 - 1 (еден) извршител со ССС образование IV –степен или ЕЦВЕТ/М КСОО – 240 кредити и ВКВ-машинист, најмалку две години работно искуство во структурата, на неопределено време.

-За работното место под реден број 6(шест) **Ракувач на тешка градежна машина КДР 03 05 Б02 0021** дневното работно време од понеделник до петок ќе трае од 7:30 до 15:30 часот. Основна нето плата изнесува **24.749 денари** плус додаток на минат труд по 0,5 % за секоја година работен стаж.



-Предвидени вработувања според годишниот план на институцијата за 2021 година се : 1 (еден) извршител -Македонец(ка) 1

7. Санитарен техничар КДР 03 05 Б04 004 - 1 (еден) извршител со ССС образование IV – степен или ЕЦВЕТ/М КСОО – 240 кредити, со или без работно искуство, на неопределено време.

-За работното место под реден број 7(седум) **Санитарен техничар КДР 03 05 Б04 004** дневното работно време од понеделник до петок ќе трае од 7:30 до 15:30 часот. Основна нето плата изнесува **22.198 денари** плус додаток на минат труд по 0,5 % за секоја година работен стаж.

-Предвидени вработувања според годишниот план на институцијата за 2021 година се : 1 (еден) извршител -Македонец(ка) 1

Кандидатите треба да ги исполнуваат следните **општи услови:**

- Да е државјанин на РМ
- Активно да го користи македонскиот јазик
- Да е полнолетен
- Со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење професија, дејност или должност


Кандидатите треба да ги исполнуваат следните **посебни услови:**

- Да има соодветни стручни квалификации за работното место
- Да има соодветно работно искуство потребно за работното време
- Да поседува посебни работни компетенции потребни за работното место

Заинтересираните кандидати треба да ги достават следните документи за исполнување на потребните услови за работното место во оригинал или копија заверена на нотар, не постари од 6(шест) месеци од денот на издавањето:

- Уверение за државјанство
- Извод од матична книга на родени
- Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција, забрана за вршење на професија, дејност или должност
- Диплома за завршено соодветно образование
- Потврда за работно искуство доколку се бара
- Пополнета пријава објавена на веб страната на ЈКП „Водовод“ -Битола

Јавниот оглас трае 15(петнаесет) дена, сметано од денот на објавувањето на огласот во дневниот печат во три дневни весници од кои еден од весниците што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик, различен од македонскиот.



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

водовод **БИТОЛА**

Датум: 29/06/21

Доколку на јавниот оглас се пријавиле до 200 кандидати за едно работно место изборот се врши во рок од 45 дена, од 201 до 500 кандидати за едно работно место изборот се врши во рок од 90 дена и над 500 кандидати за едно работно место изборот се врши во рок од 120 дена, по истекот на рокот на пријавувањето.

Пријавените кандидати на јавниот оглас, ќе бидат известени за времето и местото на одржување на секоја следна фаза од постапката за селекција:

Фаза 1 - Административна селекција - Проверка на внесените податоци во пријавата со условите предвидени во огласот и проверка на приложените докази и

Фаза 2 - Интервју.

Пријавите ќе бидат достапни на веб-страницата на ЈКП „Водовод“ - Битола <http://www.vodovodbt.mk> а ќе можат и да се подигнат од архивата на ЈКП „Водовод“ - Битола секој работен ден од 07:30 до 15:30 часот.

Кон пријавата кандидатите задолжително ги приложуваат потребните докази за податоците внесени во истата.

Кандидатите се должни под материјална и кривична одговорност да потврдат дека податоците во пријавата се точни, а доставените докази верни на оригиналот.

Пријавите со потребната документација, кандидатите се должни да ги достават на писмено до Архивата на ЈКП „Водовод“ - Битола на Ул. „Климент Охридски“ бб, со назнака „За оглас бр.02/2021“.

Изготвил:

Контролирал:

Битола
28.06.2021

ЈКП „Водовод“ - Битола
В.Д.Директор м-р Горан Козаров